

## ДУБАИ - ГРАДОТ НА МОДЕРНОТО ВРЕМЕ

**12.03.-17.03.2023**



### ПРОГРАМА

#### **1 ден 12.03.2023 | БЕЛГРАД-ДУБАИ**

Пријавување на шалтерите на Fly Dubai на аеродромот во Белград, 3 часа пред предвидениот директен лет кон Дубаи во 23:05 часот.

#### **2 ден 13.03.2023 | ДУБАИ**

Пристигнување во Дубаи во 07:25 часот. По завршување на пасошка и царинска контрола, со организиран трансфер се упатувате на разглед на Дубаи со локален водич, при што ќе ги посетите најубавите знаменитости на градот: Dubai Museum, Gold and Spice Souk, Jumeirah Beach Mosque, Jumeirah Open Beach, Burj Al Arab Hotel (надворешно), Souk Madinat Jumeirah, Palm Jumeirah, Atlantis Hotel (надворешно). Пристигнување во хотел. Сместување во хотел со вклучен појадок. **Ноќевање.**

#### **3-5 ден 14.03.-16.03.2023 | ДУБАИ**

Слободни денови за индивидуални прошетки или предлог факултативни излети. **Ноќевање.**

#### **8 ден 17.03.2023 | ДУБАИ-БЕЛГРАД**

Појадок и одјавување од хотелот. Слободно време до предвидениот трансфер до аеродромот во Дубаи за лет кон Белград во 18:55 часот. Пристигнување во Белград во 22:50 часот.



### ПАКЕТ ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА

ХОТЕЛ	Тип на соба	ЦЕНА ПО ЛИЦЕ
Golden Tulip Deira 4*	Superior Room	<b>709€</b>
Arabian Park Dubai 3*	King Bedroom	<b>675€</b>
Ramada By Wyndham Dubai Barsha Heights 4*	Standard Room	<b>735€</b>
Fortune Grand Hotel 4*	Standard Room	<b>759€</b>
Ibis Dubai Al Rigga 3*	Standard Room	<b>740€</b>
Signature Hotel Al Barsha 4*	Superior Room	<b>745€</b>

#### Пакет цената е изразена по лице во двокреветна соба, при што истата вклучува:

- ✓ Повратен авионски билет на релација Белград-Дубаи-Белград со директен лет на авиокомпанијата Fly Dubai;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж до 7кг;
- ✓ Чекиран багаж до 20кг;
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ 4 ноќевања со појадок во хотел според избор од понудата;
- ✓ Разглед на Дубаи со локален водич;

#### Пакет цената НЕ вклучува:

- ☒ Трансфер до/од аеродромот во Белград;
- ☒ Виза за влез во ОАЕ со вклучено осигурување: **95€**
- ☒ Туристичка такса која се плаќа при влез во хотелот: 3.00 USD од ноќ за хотели со 3\*, 4.50 USD од ноќ за хотели со 4\*, 5.00USD од ноќ за хотели со 5\*;
- ☒ Факултативни излети;

#### Напомени:

- Понудата е подготвена согласно моментланите цени на авионските билети и класи на авиокомпанијата, како и слободните капацитети на наведениот хотел;
- Агенцијата го задржува правото на промена на цената на пакет аранжманот, во случај на промена на набавната цена на авионските билети и аеродромските такси, хотелските капацитети, трансфер услугите како и влезниците во туристичките знаменитости во дестинацијата;
- Доплата за еднокреветна соба: 150€;
- Понудата е од подготвена како индивидуално патување, без придружник од страна на агенцијата.

